

Правилник

За систем на натпреварувања на Пинг-понгарската Федерација на Македонија

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1.

Со овој правилник се регулира системот на натпреварувања во Пинг-понгарската Федерација на Македонија (во продолжение ППФМ).

Натпреварувањата можат да бидат поединечни и екипни.

Категории во коишто се одвива системот на натпреварувања во ППФМ се:

- Сениори и Сениорки
- Сениори П21 и Сениорки П21
- Јуниори и Јуниорки
- Пионери и Пионерки

За категориите: Пионери/ки, Јуниори/ки и Сениори/ки П21, доколку играчот наполни 15, 18 и 21 година соодветно во тековната календарска година, смее да игра до 31.12 тековната календарска година, иако можеби започнала нова сезона. По 31.12, не смее да игра во претходната категорија во којашто можел да игра на почетокот на сезоната.

Пример: Тековна година е 2018та. Играч којшто е роден во 2000та година **смее** да игра како Јуниор/ка **само до** 31.12.2018. Од 01.01.2019 **не смее** да игра на турнири/државни првенства/лиги за Јуниори/ки.

Член 2.

Сите поединечни и екипни првенства на Македонија, како и ТОП натпреварувањата (коишто претставуваат **селектирана листа поединечни мечеви**) на најдобрите натпреварувачи (натпреварувачки) на Македонија во сите категории, непосредно се организираат од страна на ППФМ.

Член 3.

ППФМ може натпреварите наведени во Член 3. од овој **Правилник** да ги организира во соработка со клубови кои се уредно регистрирани во скалд со **Правилникот за Регистрација на клубови и играчи во ППФМ**, единици на локална самоуправа и други институции.

Член 4.

ППФМ непосредно учествува во организацијата на останати поединечни натпреварувања кои не се наведени во Член 2. од овој **Правилник**, а кои се бодуваат за државните ранг листи во сите категории наведени во Член 1. од овој **Правилник**.

Член 5.

Натпреварувањата наведени во Член 4. непосредно може да се организирани од клубови коишто се уредно регистрирани во согласност со **Правилникот за регистрација на клубови и играчи на ППФМ**, единици на локалните самоуправи и други институции кои после објавен конкурс и доделена организација на тие натпреварувања по одлука на **Техничкиот секретар** којшто ги разгледува кандидатурите. **Натпреварувачката комисија** донесува конечна одлука за доделување на организација на натпреварувањата.

Член 6.

2 ПОЕДИНЕЧНИ НАТПРЕВАРУВАЊА

Поединечни натпреварувања во непосредна организација на ППФМ се:

- Поединечни Државни првенства во сите категории наведени во Член 1. од овој **Правилник**
- ТОП натпреварувања на најдобрите натпреварувачи (натпреварувачки) на Македонија во сите категории наведени во Член 1. од овој **Правилник**.

Член 7.

2.1 Поединечни Државни првенства

Сите **Поединечни Државни првенства** се од отворен тип. Право на учество имаат:

- Сите натпреварувачи (натпреварувачки) коишто се уредно регистрирани во ППФМ според одредбите на **Правилникот за регистрација на клубови и играчи на ППФМ**,

- Сите коишто се македонски државјани со дозвола од ППФМ регистрирани во странски клубови и кои по прописите на ИТТФ може да настапуваат во репрезентацијата на Македонија.
- Играчи поединци (љубители на пинг-понгот, рекреативци и сл.) коишто не мора да бидат ченови на ниту еден клуб, но само по основ:
 - Да се државјани на Република Македонија
 - На кои не им се одземени или ограничени граѓанските права со Закон или Судска одлука (со актуелна важност на истата)

Член 8.

Сите поединечни првенства првенства се играат во **две фази**:

- 1) **Квалификациска фаза** – во групи,
- 2) **Шампионска фаза** – класичен “knock-out” систем на испаѓање со еден пораз.

Жребот го врши Врховниот судија со своите помошници врз основа на **Препораките за начин на жребање на натпреварувањата**.

Доколку има недоволен број на учесници според стандардите на ИТТФ за одржување на првенствата во две фази, тогаш Натпреварувачката комисија го одредува системот којшто ги задоволува стандардите на ИТТФ.

Член 9.

2.2 ТОП натпреварувања

ТОП натпреварувањата на најдобрите натпреварувачи (натпреварувачки) на Македонија за секоја категорија одредена со Член 1. од овој **Правилник** се:

- ТОП 12 најдобри натпреварувачи (натпреварувачки) на Македонија
- ТОП 8 најдобри натпреварувачи (натпреварувачки) на Македонија

Член 10.

ТОП 12 турнирот се одржува за Сениорите како најзастапена категорија во натпреварувањата на ППФМ и на истиот учествуваат најдобрите 12 играчи од државната ранг листа за Сениори.

ТОП 8 турнирот се одржува за сите останати категории наведени во Член 1. од овој **Правилник**, и на нив учествуваат најдобрите 8 натпреварувачи (натпреварувачки) од соодветните државни ранг листи.

Член 11.

Двата типови на ТОП натпреварувања може да се искористат за различни категории доколку така одлучи Управниот Одбор на ППФМ. Тоа значи дека правилата наведени во Член 10. од овој **Правилник** се подложни на промена доколку има потреба од таква.

Член 12.

2.3 Останати поединечни натпреварувања кои се бодуваат за државните ранг листи

Останати поединечни натпреварувања кои се бодуваат за државните ранг листи, а важат за сите категории наведени во Член 1. од овој **Правилник** се:

- 2 турнири од <<**B**>> класа кои се наречени <<**TELEKOM MASTERS**>> турнири, чии организатори се одредуваат на основа на најповолните понуди односно услови за натпреварување коишто се приложуваат по претходно објавен конкурс. Одлуката за организаторите на овие натпреварувања ја донесува **Натпреварувачката Комисија** на ППФМ која распишува конкурс и ги разгледува сите пристигнати понуди пред почетокот на натпреварувачката сезона.

Член 13.

2.4 Останати поединечни натпреварувања кои не се бодуваат за државните ранг листи

Клубовите, локалните самоуправи и останати институции можат непречено да организираат поединечни натпреварувања со цел ширење на масовноста и популаризација на пинг-понгот.

ППФМ во склоп на своите можности, ќе им помогне во организацијата на овие натпреварувања.

Овие турнири **нема** да се бодуваат за државните ранг листи на ППФМ и ќе се нарекуваат <<**STANDARD**>> турнири.

Член 14.

3 ЕКИПНИ НАТПРЕВАРУВАЊА

Екипни натпреварувања во ППФМ се:

- Екипни Државни Првенства во категории: Пионери/ки и Јуниори/ки
- Лигашки натпреварувања на ППФМ во категории: Сениори/ки

Член 15.

3.1 Екипни Државни Првенства во категории: Пионери/ки и Јуниори/ки

На екипните државни првенства во категориите за пионери/ки и јуниори/ки, право на учество имаат сите клубови коишто имаат натпреварувачи (натпреварувачки) коишто ги задоволуваат овие категории, и тое минимум 3 во екипа.

Начинот на играње на државните првенства мора да биде единствен и се регулира со **Пропозициите за натпреварување** чијшто предлог го донесува **Натпреварувачката Комисија** која истиот го упатува на **Управниот Одбор** за усвојување.

Екипите победници на екипните државни првенства во категории за пионери/ки и јуниори/ки се стекнуваат со назив Државни прваци во категоријата во којашто се натпреварувале.

Член 16.

3.2 Лигашки натпреварувања на ППФМ во категории: Сениори/ки

Први две нивоа на лигашки натпреварувања во Република Македонија во категорија за Сениори се **Супер Лига на Македонија** и **Прва Лига на Македонија**, а за Сениорки е **Прва Лига за жени на Македонија**, коишто непосредно ги организира ППФМ.

Останати лигашки натпреварувања во Република Македонија се во машка Сениорска конкуренција и тоа: **Втора Лига - Регион 1** и **Втора Лига - Регион 2** кои исто така се организирани непосредно од ППФМ.

Член 17.

Начинот на играње на лигашките натпреварувања се однесува на сите лигашки натпреварувања во Република Македонија, а се регулира со **Пропозициите** и со **Анексите на Пропозиции** за секоја од лигите чиј предлог го донесува **Натпреварувачката Комисија**

на ППФМ за сите натпреварувања, истите се упатуваат на **Собранието на Клубови** коешто донесува одлука пред почетокот на сезоната за секое од овие лигашки натпреварувања.

Член 18.

Составот на екипите, преминот на екипите од повисок кон понизок ранг на натпреварување се регулира со **Пропозициите** и **Анексите на Пропозиции** за секоја од наведените лиги чиј предлог го донесува **Натпреварувачката Комисија** на ППФМ и го упатува кон **Управниот одбор** којшто донесува одлука пред почетокот на натпреварувачката сезона.

Член 19.

Победниците на највисокиот ранг на лигашко натпреварување на Република Македонија (Супер Лига на Македонија) се стекнуваат со назив **Екипен Државен Првак на Македонија** за натпреварувачката сезона во која се одвивало натпреварувањето.

Победниците во останатите лигашки натпреварувања во системот на натпреварувања на Република Македонија кои не се натпреваруваат во највисокиот ранг на натпреварувања, се стекнуваат со назив **Победник на лигата** во којшто се натпреварувале во тековната натпреварувачка сезона.

Член 20.

За сите лиги, коишто се наоѓаат во системот на натпреварувања на Република Македонија, раководител е Натпреварувачката комисија и е должна да прави посебни ранг листи на успешност на играчите во тие лиги, коишто се **независни** од државните ранг листи.

Член 21.

3.3 Екипни натпреварувања кои не се во системот на натпреварувања на ППФМ

Клубовите, локалните самоуправи и други останати институции можат непречено да организираат екипни натпреварувања кои се надвор од системот на натпреварувања на ППФМ со цел ширење на масовноста и популаризација на пинг-понгот во Македонија.

ППФМ во склоп на своите можности, ќе им помогне во организацијата на овие натпреварувања.

4 ПРЕЛАЗНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22.

Толкување на одредбите од овој **Правилник** дава Натпреварувачката комисија на ППФМ.

Член 23.

Овој **Правилник** стапува на сила на денот на негово донесување.

Претседател на ППФМ

Горан Тиловски